

ТОШЕ ПРОЕСКИ ГОСТУВА ВО ТОРОНТО, КАНАДА

Претстојниот концерт на Тоше Проески во Торонто, Канада, наиде на голем одзив од Македонците кои таму живеат и работат, за што зборува и поддршката која тој ја добива од сите релевантни македонски медиуми во овој град, како и Конзулатот на Република Македонија во Канада.

■ Пишува:
Ружица ГОЧЕВСКА

all ages event
hot &... stormy
live in toronto
special guest D.J. Valentino Futuro

GOVERNMENT
Entertainment Complex
October 2nd, 2005
8 pm, open doors 7 pm
132 Queen's Quay E.
TO - East of Yonge

PROYAPRODUCTION.COM
tickets available from sept. 1st at \$39.99
ticketmaster.ca or common locations at times listed

352 Gibraltar Drive
Unit # 9, Mississauga

GENERAL SPONSOR
Westport Meats Ltd.
WHOLESALE
Chris Sloukavski

tel. 905.564.7771
fax. 905.564.5879

Деновиве топ тема широм светот е претстојното гостување на нашата најголема поп звезда Тоше Проески во Торонто, Канада. Имено, на 2 октомври 2005 година тој ќе одржи концерт пред многубројната македонска публика, која живее и работи во оваа далечна земја. Според вестите кои доаѓаат

од соседна Америка, од градовите каде што живеат најмногу Македонци: Детроит, Чикаго, Њу Џерси, Њујорк итн. Proya Production го доби правото да биде официјален застапник за пазарот во Канада и во САД. Концертот во Торонто ќе се одржи во еден од најелитните клубови, "Guvernment-KoolHaus", каде што настапу-

ва D.J. Valentino Futuro. Proya Production ќе сними DVD од овој настан, а тоа ќе се пласира на пазарот во Канада, САД и во Македонија. Во меѓувреме, тимот кој работи на претстојниот концерт е во преговори со Jamie Corbett, познат камерман на најголемата музичка ТВ-куќа во Торонто "MuchMusic", за тој да биде главен камера оператор.

тувана од Македонците во Канада, но воопшто и од сите во дијаспората. Сите Македонци со нетрпение го очекуваат овој настан, кој сигурно ќе ја крене на нозе македонската дијаспора. По концертот во Торонто се предвидува турнеја и во повеќе градови во Канада и во САД, каде што има најголема популација Македонци.

НАЈДОБРОТО ОД МАКЕДОНИЈА ВО СВЕТСКИ ВИСОЧИНИ

од Канада, за Македонците широм светот несомнено претстојниот концерт е спектакл на годината. Потврда за тоа е големата заинтересираност за концертот, при што се претпоставува дека ќе има гости и

вале реномирани имиња од светската музичка бранша, како: Coldplay, Aerosmith, Billy Idol и многу други. Пред настапот на Проески, атмосферата ќе ја подгрева специјалниот гостин на вечер-

Тоше Проески и неговиот бенд планираат за време на престојот во Торонто да го промовираат најновото ЦД "По тебе". Според изјавите на нашите луѓе во Торонто, Проески е личност која е многу почи-

Своите идни планови Proya Production ги насочува во соработка со Final cut, менаџерската куќа на Проески, за издавање албум и на англиски јазик, за негова што подобра промоција во Канада и во САД.

ADNAN REISEN
STUTTGART

Informacii i rezervacii
od 9⁰⁰ do 21⁰⁰ časov

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH

Freiburg
Offenburg
Karlsruhe
Stuttgart
Ulm
München

Kumanovo
Skopje
Gostivar
Kicevo

VERBINDUNG MIT
SPOJUVANJE SO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil: 075 / 742 721
070 / 711 788

Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 7693

Büro Offenburg
Tel. 0761 / 17 48

Selozja Sredia i Petok Germanija za MAKEDONCIJA
Selozja Sredia i Sabota Makedonija za GERMANIJA